

**Прилог кон сертификатот за акредитација на
инспекциско тело**

***Annex to the Accreditation Certificate of
Inspection Body***

Бр. ИТ-046 / No. IB-046

Датум: 20.10.2021
Date:

Го заменува прилогот од 30.12.2020
Replaces annex dated 30.12.2020

- | | |
|---|--|
| 1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО

<i>Accredited body</i> | ДУТП АВТО-СИГУРНОСТ ДОО Струмица

<i>DUTP AVTO-SIGURNOST DOO Strumica</i> |
| 2. ЛОКАЦИЈА

<i>Location</i> | Ул.Плачковица бр.7 2400 Струмица

<i>Str.Plackovica No.7 2400 Strumica</i> |
| 3. СТАНДАРД

<i>Standard</i> | МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А

<i>MKS EN ISO/IEC 17020:2012, Type A</i> |
| 4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ
НА АКРЕДИТАЦИЈАТА | Испитно место 1 -Подружница Станица за
технички преглед на моторни возила-Струмица,
ул.Миле Колев бр.6 2400 Струмица:
- Единечно одобрување на возило од категориите
L, M, N, O, T, и R;
- Одобрување на преправени и поправени возила;
- Проверка на возила за превоз на опасни материи
во патниот сообраќај (АДР);
- Инспекција на аналогни и дигитални тахографи;
- Утврдување и втиснување на идентификациски
ознаки на возилата (број на мотор и шасија);
- Преглед на возило кое превезува лесно расипливи
производи (АТП);
- Проверка за подготвеност за сообраќај на
товарните моторни и приклучни возила (ЕКМТ/
ЦЕМТ);
- Идентификација и оценка на техничката состојба
на мобилни машини во делот кој се однесува на
опасностите кои произлегуваат од нивната
мобилност. |

A short description of the accreditation scope

Испитно место 2-Подружница Станица за технички преглед на моторни возила-Радовиш, ул.Индустриска бр.89, 2420 Радовиш:
- Инспекција на аналогни и дигитални тахографи;

Inspection point 1- Strumica, str.Mile Kolev No.6 2400 Strumica:
-Single vehicle approval L, M, N, O, T and R;
-Approval of modified vehicles;
-Inspection of vehicles for transport of dangerous goods (ADR);
-Inspection of analogue and digital tachographs;
-Inspection in determining and imprinting identification markings on vehicles (chassis number and engine number);
-Inspection of vehicles for transportation of perishable products – ATP;
- Inspection of vehicle for Roadworthines (ECMT);
Identification and evaluation of technical status of the mobile machines in the part that concerns dangers as a result of their mobility.

Inspection point 2-Radovis, str.Industriska No.89, 2420 Radovis:
- Inspection of analogue and digital tachographs;

5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА
Detailed description of the accreditation scope

Бр. No	Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација Field of inspection product, process, installation	Тип на инспекцијата (прва, периодична вонредна и.т.н) Inspection type (first, periodical, extraordinary etc.)	Инспекциски методи Inspection methods	Легислатива на која се реферуираат методите Legislation which refers to the methods
1.	Инспекција на аналогни и дигитални тахографи	Прва, Периодична, Вонредна	РУ/7.1.1 Работно упатство за вршење на стручни и технички работи при контрола на тахографи	- Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај VI.Тахографи (Сл.весник на РМ бр.140/2018), - Правилник за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот (Сл.весник на РМ бр.102/2010)

	<i>Inspection of analog and digital tachographs</i>	<i>First, Periodical, Extraordinary</i>	<i>RU/7.1.1 Working guidelines for performing professional and technical operations for control of tachographs</i>	<p>- Law of the working time, compulsorily vacation of the mobile workers and drivers of the road traffic and devices for recording road traffic VI Tachographs (Official Gazette of R.M. No. 140/2018),</p> <p>- Regulation for technical characteristics of tachograph and using installing, repairing, checking and inspection of tachograph (Official Gazette of R.M. No. 102/2010)</p>
2.	Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T и R	Контрола пред употреба	РУ/7.1.2 Работно упатство за вршење на стручни и технички работи при единечно одобрување на возило	<p>- Правилник за единечно одобрување на возило член 2 став 1 член 2 став 2 [секторски за возило за специјална намена (вклучувајќи АДР и АТП) и возило во последна фаза од повеќефазно одобрување] и член 2 став 3 (секторски за преправки опфатени во точка 3 од табелата);(Сл. Весник на РМ бр.16/2010);</p> <p>- Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и основото оптоварување на возилата (Сл.В.на Р.М. бр.21/2010);</p>
	<i>Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T and R</i>	<i>Inspection before use</i>	<i>RU/7.1.2 Work unstructions for performing professional and technical operations in a single vehicle approval</i>	<p>- Regulation on Single Vehicle Approval, Art.2 Par. 1 Art.2 Par.2 (special purpose vehicles (including ADR and ATP) and vehicles in final stage of multi-stage approval) and Art.2 Par.3 (for altered vehicles in point 4 of this table) (Official Gazette of RM 16/2010);</p> <p>-Regulation for technical requirements of the systems, constituent parts,independent technical units,the equipmentand the totalweights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/2010);</p>
3.	Одобрување на преправено возило од категориите L,M,N,O	Контрола пред употреба	-РУ/7.1.3 Работно упатство за одобрување на возило со дополнително вграден уред за	- Правилник за одобрување на преправени и поправени возила по член

			<p>течен нафтен гас (ТНГ); -РУ/7.1.4 Работно упатство за одобрување на возило во кое дополнително се вградени заштитни фолии или обоени стакла; -РУ/7.1.5 Работно упатство за одобрување на возило со дополнително вграден механички приклучок (кука) -РУ/7.1.6 Работно упатство за одобрување на возило со промена на категорија од N во M и обратно; -РУ/7.1.7 Работно упатство за одобрување на возило со променет број на седишта; -РУ/7.1.8 Работно упатство за одобрување на возило со променет погонски мотор; -РУ/7.1.9 Работно упатство за одобрување на возило со дополнително вграден уред (дигалка, пумпа за преточување, платформа за натоварување и растоварување на превезуваниот товар, влечно витло и сл.); -РУ/7.1.12 Работно упатство за одобрување на возило адаптирано за авто-школи;</p>	<p>6[секторски по точка 1, 4 и 10] и член 7 [секторски по точка 1 (ТНГ), 3, 4, 5 и 13] (Сл. Весник на РМ бр. 7/10), - Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и основото оптеретување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/10).</p>
Approval of altered vehicles in categories L,M,N and O.	Inspection before use	<p>- RU/7.1.3 Work Instruction for approval on retrofitted LPG unit in vehicle; - RU/7.1.4 Work Instruction for approval of a vehicle fitted with additional protective films for tinted glass; - RU/7.1.5 Work Instruction for approval of a vehicle with additional built-mechanical connector (hook); -RU/7.1.6 Work Instruction for approval of vehicle for re-adaptation from N to M and M to N; - RU 7.1.7 Work Instruction for approval of vehicle which had changes in the number of seats; - RU 7.1.8 Working instruction for approval of vehicles which has changed previously built engine; - RU/7.1.9 Work Instruction for approval of a vehicle with additional unit); - RU 7.1.12 Work Instruction for approval of vehicle for</p>	<p>- Regulation for approval of altered and repaired vehicles – art.6 [1, 4 and 10] and art.7 [1(LPG),3, 4, 5 and 13] (Official Gazette of RM No. 7/10), - Regulation on technical requirements of the system constituent parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/10).</p>	

			<i>adapting the vehicle for training drivers (driving schools);</i>	
4.	АДР возила Инспекција на конструктивните барања на возилата наменети за превоз на опасни материи	Периодична и вонредна контрола	-РУ/7.1.10-1-2-3-4-5 Работно упатство за преглед на возила за превоз на опасни материи;	Закон за возила (Сл. Весник на РМ бр. 140/08); Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај (Сл. Весник на РМ бр. 92/07); Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на работи на техничките служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи и потребната придружна документација (Сл. Весник на РМ бр. 13/13); АДР договор (точка 9);
	<i>ADR vehicles Inspection of construction requirements of vehicles intended for carriage of dangerous goods.</i>	<i>Periodic and exceptional control</i>	<i>RU/7.1.10-1-2-3-4-5 Work Instruction for inspection of vehicle intended for carriage of dangerous goods.</i>	<i>Law on vehicles (Official Gazette of R.M. No. 140/2008);</i> <i>Law on transport of dangerous goods by road and rail (Official Gazette of RM no. 92/07);</i> <i>Rulebook on the form and content of the application for the authorization to perform the work of technical services for single approval of vehicles for the transport of dangerous goods and the required supporting documentation (Official Gazette of RM no. 13/13);</i> <i>ADR agreement (point 9;)</i>
5.	АТП возила. Инспекција на состојбата и изолациониот капацитет на комората. Инспекција на состојбата и ефективноста на термичкиот уред.	Почетни, периодични, меѓупериодични и вонредни проверки	-РУ/7.1.11 Работно упатство за преглед на возила за превоз на расиплива стока (АТР);	- Договор за меѓународен превоз на лесно расипливи стоки и специјални средства за нивни превоз (АТР); - АТР 2016, прилог 1, додаток 2, поглавје 5, Проверка на изолациониот капацитет на опремата во употреба - АТР 2016, прилог 1, додаток 2, поглавје 6, Потврда на ефективноста на термичкиот уред на

	<p>ATP vehicles.</p> <p>Inspection of the condition and insulating capacity of equipment.</p> <p>Inspection of the condition and effectiveness of the thermal appliance.</p>	<p>Initial, periodic, intermediate and exceptional inspections</p>	<p>RU/7.1.11 Work Instruction for approval of vehicle intended for carriage of perishable foodstuffs. Type of vehicle – Semitrailer reefer</p>	<p>опремата во употреба</p> <p>- Agreement on the international carriage of perishable goods and special funds for their transport (ATP);</p> <p>- ATP 2016, annex I, appendix II, chapter 5 - Check of insulating capacity of equipment in use</p> <p>- ATP 2016, annex I, appendix II, chapter 6, Confirmation of the effectiveness of the thermal device of equipment in use</p>
6.	<p>Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)</p>	<p>Во постапка за единечно одобрување и за веќе регистрирани возила во Република Северна Македонија по упат од МВР</p>	<p>-РУ/7.1.13 Работно упатство за втиснување на идентификациски ознаки</p>	<p>- Закон за возила – член 57 став 1 алинеја 5 (Сл. Весник на РМ бр. 140/08);</p> <p>- Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата за издадени одобренја и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото (Сл. Весник на РМ бр. 109/16)</p>
	<p>Inspection in determining and imprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number)</p>	<p>In procedure for a single approval of vehicles and for already registered vehicles in the country after the referral of MOI</p>	<p>-RU / 7.1.13 Operating manual embossing of identification marks</p>	<p>- Law on vehicles – Article 57, Paragraph 1, Line 5 (Official Gazette of RM 140/08);</p> <p>- Regulation on the form and content of the application for granting identification marking (chassis number) and the form and content of keeping records of issued approvals and procedure for marking and annulment of the identification markings on the chassis and/or motor of the vehicle (Official Gazette of RM 109/16)</p>
7.	<p>Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)</p> <p>Inspection of vehicle for Roadworthiness (ECMT);</p>	<p>Периодична Вонредна</p> <p>Periodical, Extraordinary</p>	<p>-РУ/7.1.14 Работно упатство за ЦЕМТ-ЕКМТ;</p> <p>-RU//7.1.14 Work instruction for CEMT-ECMT</p>	<p>- Закон за превоз во патниот сообраќај (Сл. Весник на РМ бр.68/04 и 71/16);</p> <p>- Law on Road Transport (Official Journal of R.M. No.68 /04 and 71/16);</p>

8.	Идентификација и оцена на техничката состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност	Контрола пред употреба	-УП 7.1.15 Работно упатство за инспекција на мобилни машини во постапка на Идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	<p>- Закон за возила (Сл. Весник на РМ бр.140/2008) и измените;</p> <p>- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата (Сл. Весник на РМ бр.106/2016)</p> <p>- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило (Сл. Весник на РМ бр.182/2016)</p>
	<i>Identification and evaluation of technical status of the mobile machines in the part that concerns dangers as a result of their mobility</i>	<i>Inspection before use</i>	<i>-RU 7.1.15 Guidance for performing inspection of mobile machines in procedure of Identification and valuation of technical status of the vehicles</i>	<p>- <i>Law on vehicles (Official Gazette of RM 140/2008) and amendments;</i></p> <p>- <i>Regulation on identification and identification and evaluation of technical status of the vehicle (Official Gazette of RM 182/2016);</i></p> <p>- <i>Regulation Amending the Regulation on single approval of a vehicle (Official Gazette of RM 182/2016)</i></p>

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација

This is on line copy of the Annex to the accreditation certificate

М-р Слободен Чокревски
Dr.Sloboden Chokrevski DVM M.Sc.

Директор
Director